

Прилог бр.3.34		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	МЕНАЏЕРСКО СМЕТКОВОДСТВО			
2.	Код	БАС-12МЕС			
3.	Студиска програма	Бизнис менаџмент			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Бизнис Академија Смилевски – БАС Скопје			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	Година	1	семестар	1
7.	Оптовареност со предметот изразена во ЕКТС кредити	7			
8.	Наставник (во случај на повеќе наставници назначен одговорен наставник)	Проф. д-р Маја Кузмановска			
9.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик			
10.	Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот	/			
11.	Цели на предметната програма (компетенции) и резултати од учењето:	• Разбирање на поимот менаџерско сметководство; • Здобивање со знаења за разликите помеѓу финансиско и менаџерско сметководство; • Анализа на трошоците; • Способност за пресметка на трошоците; • Разбирање на видовите трошоци; • Здобивање со знаењата за улогата на прагот на рентабилност; • Разбирање на значењето на трошоците и нивната улога во бизнисот; • Способност за изготвување на финансиски извештаи; • Способност за подготовка на рачио анализа; • Разбирање на методи за проценка на ризикот;			
12.	Детална содржина на предметот по поглавја и единици со резултатите од учење за секое поглавје	1. Поим за менаџерско сметководство 2. Трошоци и нивна поделба во менаџерскиот процес 3. Праг на рентабилност 4. Сметководствено планирање 5. Буџетирање 6. Инвестирање и анализа на ризик 7. Финансиски извештаи во функција на екстерно известување 8. Рачио анализа 9. Сметководствен циклус во деловните ентитети			

		10. Сметководствен план како организационо средство за сметководствена евиденција		
13	Заемна поврзаност на предметите	Математика за бизнис, Менаџерска економија, Финансиски менаџмент		
14.	Детален опис на наставните и работните методи за предметот	Предавања со користење на ppt презентации (користење на опрема и софтверски пакети), интерактивни предавања, работа во тим или група на илустративна и проблемска и студија на случај, самостојна изработка и одбрана на проектни извештаи.		
15.	Вкупен расположив фонд на време	7ЕКТС * 27 = 189 часови		
16.	Форми на наставните активности	16.1.	Предавања- теоретска настава. часови	24
		16.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови	24
		16.3.	Пракса: часови	
17.	Други форми на активности	17.1.	Проектни задачи: часови	24
		17.2.	Самостојни задачи: часови	
		17.3.	Домашно учење - задачи	117
18	Услови за потпис	16.1, 16.2 и 17.1		
19	Начин на оценување			
	19.1.	Тестови: бодови		30
	19.2.	Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна: бодови		20
	19.3.	Завршен испит: бодови		50
20	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)
		51 x до 59 бода		6 (шест) (E)
		60 x до 69 бода		7 (седум) (D)
		од 70 до 79 бода		8 (осум) (C)
		од 80 до 89 бода		9 (девет) (B)
		од 90 до 100 бода		10 (десет) (A)
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Квалитетот на наставата се следи преку неколку механизми: 1. Редовна или вонредна (по потреба) семестрална евалуација на изведбата на наставникот и квалитетот на наставата од страна на студентите; 2. Редовна или вонредна (по потреба) семестрална евалуација на изведбата на наставникот и квалитетот на наставата од страна на менаџментот;		

			3. Семестрална само-евалуација на изведбата на наставникот и квалитетот на наставата од страна на наставникот;			
			4. Редовен и вонреден увид (по потреба) во наставата од страна на менаџментот;			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Кочоска М, Ивановска Пржо Д.,	Менаџерско сметководство, Компендиум	БАС, Скопје	2018
		2.				
		3.				
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Crosson S., Needles B.	Managerial accounting	Cengage Learning	2011
		2.	Петровиќ З.	Управљачко рачуноводство	Универзитет Сингидунум,	2017
		3.	Марковски С., Недев Б	Сметководство на менаџментот	Економски Факултет Скопје	2003